



Служебен весник

НА ФЕДЕРАЛНАТА ЕДИНИЦА МАКЕДОНИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА И ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

„Службениот весник“ излегува еднаш неделно—Ракописите не се враќаат—Огл. по тарифата. Чек.с_ка 81_109

16 ЈУНИ 1945 ГОД.

Број 10

Год. I

ЦЕНА 1.50 ДИН. ОД ТАБАК ЦЕНА НА ОВОЈ БР. Е 1.50 ДИН. Претплата за 6 месеци 110 динари

63

По предложение на Народната влада на федерална Македонија, Президиумот на Народното собрание на Македонија на своето заседание од 5 јуни 1945 год., по саслушание на докладот на Финансовиот одбор при Народното собрание на Македонија, а на основание полномоштното на Народното собрание на Македонија дадено на II изванредно заседание на 16 април 1945 год., — одобри буџетот за месеци: јануар, фебруар и март 1945 год. со следниот:

ФИНАНСОВ ЗАКОН

Кон буџето-проектот за расходите и приходите во федерална Македонија за месеците: јануар, фебруар и март 1945 год., донесен на заседанието на Народната влада на Македонија од 19 мај 1945 год.

Член 1.

Буџето-проектот за расходите и приходите за месеците: јануари, фебруари и март 1945 год. во федерална Македонија е составен и износува, како следува:

Расходи	Лева	608.470.000.—
Приходи — редовни	Лева	135.321.000.—
Приходи заеднички	Лева	473.149.000.—
	Се лева	608.470.000.—

Член 2.

1) Бидејќи службите не са разграничени, но сите служби от Министерствата до месните Н. О. О. работат за едината Народна власт, следователно нивните разходи не са разграничени; поради кое за сега, сите приходи се предават во заедничката федерална каса.

2) Штом се изврши разграничуенето на службите на: државни, окружни, околински и општински и нивните предпријатија, секоја служба во својот делокруг може, а имено:

а) Да предвиди во својот буџет специјален кредит во случај истата да е зела от заедничката федерална каса, нужните суми за покриване на својте разходи до износот на изразходваните суми;

б) Да предвиди во својот буџет како приходи оние суми, кои службата е предала на федералната каса, а во саштност и припаѓајат и неа.

Случајевите од точка 2.а и б — на овај член, треба да бидат предварително обострано празнати, да биде донесено решение за прехврлането им от една во друга каса.

Член 3.

Одобрените проекто-разходи ги извршуваат Председателот или секретарот на АСНОМ, — односно председателот или секретарот на народното собрание — Председателот на Владата или од него ополномоштено лице — Поверениците — Министрите, нивните помошници или от Поверениците — Министрите ополномоштени лица, после председателите и секретарите Н. О., шефовите на установите, установите и предпријатијата како второстепени наредбодатели. Они са ополномоштени да за касата на федералната единица Македонија прават задолженија (наредбодатели). Како отчетници се сметат шефовите на сметководствата како и сите оние лица, на кои им са поверени манипулации со пари, ценности и материјали.

До колко се отнесува до извршуенето на буџетот на федералната единица — Македонија,

лицата, кои са одредени за водене на сметководна служба исполнуваат исклучително наредбите на Повереникот — Министерот на финансите за Македонија.

Наредбодателите и отчетниците, секој за својата работа си носат полната одговорност.

Член 4.

Сите наредбодатели и отчетници са должни да проекторазходите и приходите ги извршуваат онака како са одобрени.

Член 5.

Кредитите предвидени во проектот за расходите се сметат за отворени.

Разпределуенето на кредитите предвидени во глобални суми за поедините установи, ке се изврши от сметководствата или советните Повереници — Министерства, во споразумение со соответниот Повереник Министер или лицето које си го ополномошти, а по сведенијата получени от почиските установи за изготвуенето на проектот за расходите.

Член 6.

За извршуене на расходите по овај проект ке се применат прописите на Уредбата на Државното сметководство от 1941 год.

Отстапуене от овие прописи, поради исклучително време и месните условија може да одобри по предлог на заинтересованите само Повереникот — Министерот за финансии на Македонија.

Член 7.

По исклучение от прописите на Законот на Државното сметководство за сите покупки, извршени работи, кирии и останали услуги, кои за касата на федералната единица — Македонија повлекуваат разходи, можат да се заклучуваат и директни погодби. Заклучуенето на директните погодби до износ от 5.000. — лева може да се повери на еден чиновник, а над таја сума погодбата може да се заклучи само со комисија, составена от три чиновника. За погодби преку 500.000. — лева, секога е нужна предварителна согласност на Повереникот — Министерот за финансии на Македонија.

Член 8.

Ополномоштава се Председателот и Секретарот на АСНОМ односно НАРСМАК:

1) Да от кредитот по буџетот на Президиумот на НАРСМАК за исплатуене на дополнителни разноси на членовите на Президиумот на НАРСМАК одредува со свое решение износите, кои ке се исплатуват на поедините членови на Президиумот на АСНОМ — односно НАРСМАК. От овија дополнителни разноси нема да се прават никакви отбивања — давачки.

2) Да от односниот кредит во буџетот на Президиумот на АСНОМ односно НАРСМАК определи и дополнителни разноси на членовите на: кодификациониот совет при Поверенството — Министерството на судството и на членовите на федералната комисија на Македонија за утврдуенје на злочинствата от окупаторите и нивните помагачи, членовите на судот за судене злочините и престапленјата против националната чест.

Член 9.

Ополномоштава се Повереникот — Министерот на финансии на Македонија да по предложение на надлежниот Повереник — Министер, може да позволява вирман помеѓу сите партии на поедините раздели во буџетот.

Траженијата на поедините Поверенства — Министерствата за вршене разходите за сметка на резервниот буџетски кредит, ќе ги цени и према нуждите ќе ги одобрава — Повереникот — Министерот на финансите на Македонија. За сметка на овој кредит ќе се вршат сите разходи, који се недоволно предвидени, како и за ванредни нужди.

Член 11.

Со буџето-проектот на разходите и приходите нити се спечалуваат нити губат права.

Член 12.

Ангажиранија по овој проект на разходите можат да се вршат до 31 март 1945 година, а наредби (налози) за исплатуене можат да се дават до крајот на месец јуни 1945 год.

Член 13.

Принадлежностите на мобилизираните државни, самоуправни и јавно-правни службеници во единиците на Југословенската армија — бив. НОВ и ПОЈ, ќе се исплаќаат на нивните семејства од кредитот од кои се плаќаат нивните редовни принадлежности а во согласие со одлуката на НКОЈ. Поверенството — Министерството на финансии II број 336 от 12. I. 1945 година и решението на АСНОМ от 22. I. 1945 год. Исплатата по овие принадлежности, во колку не са обхванати во буџетскиот кредит, ќе паднат на резервните буџетски кредити.

Член 14.

Одобраваат се сите решенија на Повереникот — Министерот на финансии, донесени од него по поднесените буџето-проекти за разните Поверенства и други установи поотделно за месеците: јануари, февруари и март 1945 год, који сега со овој проект се сметат како едно цело.

Член 15.

Одобраваат се сите исплати извршени при селските, општинските и околинските Н. О. до 31 декември 1944 год., биле они одобрени или не от погорните Н. О. Народно ослободителните одбори се должни да представат своите отчети на одобрение од Поверенството — Министерството на финансии најдоцна до 31 мај 1945 година.

Член 16.

Одобраваат се сите решенија на Повереникот — Министерот за финансии на Македонија донесени за купување на жито, ориз и памук.

Член 17.

Одобраваат се сите решенија на Поверенството — Министерството за финансии за дадените дотации а имено:

на НОВ и ПОЈ	32.689.399.
1) На Главниот Штаб	
2) ОЗНА	6.500.000. 39.189.399
3) Дирекција на Државниот монопол	Лева: 64.677.700
4) Дирекција на Државните железници	Лева: 79.984.484
5) Дирекција на П. Т. Т.	Лева: 10.795.673
6) Позајмица на НОМС	Лева: 3.000.000
7) Поправка на државни згради	Лева: 1.400.000

Се лева: 199.047.256

исплатени од обртниот капитал на Главната федерална каса.

Секретар:
Д-р Б. Спиров

Председател:
М. Андонов — Ченто

федерална Македонија, Президиумот на народното собрание на Македонија на своето заседание от 5 јуни 1945 год., по саслушание на докладот на Финансовиот одбор при Народното собрание на Македонија, а на основание полномошното на Народното собрание на Македонија дадено на II изванредно заседание на 16 април 1945 год., — одобри буџетот за месеци: април, мај и јуни 1945 год. со следниот:

64

ФИНАНСОВ ЗАКОН

кон буџето-проектот за разходите и приходите за месеците: април, мај и јуни 1945 година — во федерална Македонија, донесен на заседанието на Народната Влада на Македонија, од 19 мај 1945 година.

Чл. 1

Буџето-проектот за разходите и приходите за месеците април, мај и јуни 1945 година, во федерална Македонија е составен и изнесува како следва:

Разходи	ДФЈ 199.137.000.—
Приходи	ДФЈ 125.063.000.—
Разликата од	ДФЈ 74.074.000.—

кје се покрива со дотации од заедничките приходи при савезното Министерство на финансии.

Чл. 2

Бидејќи службите не са разграничени, напротив сите, од Министерствата до сите Народни Одбори работат како една власт, следователно и нивните разходи не са разграничени; поради кое, за сега, сите приходи се предаваат во заедничката федерална каса.

Штом се изврши разграничуенето на службите на: државни, окружни, околински и општински и нивните предпријатија, секоја од ниф може да тражи исправка на вие извршените разходи и предадените приходи од федералната каса, и обратно, по обострано согласие.

Чл. 3

Одобрените проекто-разходи ги извршуваат Председателот или Секретарот на НАРСМАК, Председателот на Народната Влада на Македонија или од него ополномоштено лице. Министрите, или од нив ополномоштени лица, после Председателите и секретарите на Н. О., шефовите на учреденијата, установите и предпријатијата како второстепени наредбодатели. Они са ополномоштени да за касата на федералната единица — Македонија прават задолженија (наредбодатели). Како отчетници се сметат шефовите на сметководствата како и сите оние лица, на кој им са поверени манипулации со паричности и материјали.

До колку се отнесува до извршуенето на буџетот на федерална Македонија, лицата, кој са одредени за водене на сметководната служба изполнуваат исклучително наредбите на Министерството на финансии за Македонија.

Наредбодателите и отчетниците, секој за својата работа си носат полната одговорност.

Чл. 4

При Президиумот на НАРСМАК, Народната Влада на Македонија и сите Министерства има оделни отсеци за сметководство. Специјални сметководства има: одел шумарство при Министерството на земјоделието и шумарство, сите предпријатија од привреден характер и Народниот театар — Скопје.

Специјални федерални установи кој немаат свој сметководства, сметководната служба ќе е вршат преко режисерите и ќе водат сите предвидени книги за отсек сметководство.

Персоналот на отсекоот за сметководство при Министерствата и др. го назначува Министерот на финансии, од кого примат сите наредби и напаствија за работа. Шефот на отсекоот го назначува Председателот на Народната Влада, на предлог на Министерот на финансии.

Чл. 5

Сите наредбодатели и отчетници са должни да проекто-разходите и приходи ги извршуваат онака како са одобрени. Материјалните разходи можат да се ангажираат и трошат само до 70% и това само по предварително отворене на кредитот. Ангажирање и трошење на поменатите кредити преку 70% одобрава Министерот на финансите, со оглед на приливот на приходите, за времето до дека трајат овија три месеци.

Чл. 6

Кредитите на лични разходи, предвидени во проектот за разходите се сметат за отворени.

Разпределување на кредитите предвидени во глобални суми за поедините установи, ќе се изврши од сметководствата при соодветните Министерства во споразумение со соодветниот Министер или лицето кое он го ополномошти а по сведенијата получени од пониските установи за изготвуенето на проектот за разходите.

Чл. 7

За извршуенето на разходите по овој проект ќе се применат прописите на Уредбата на државното сметководство од 1941 год.

Одстување од овија прописи, поради исклучителното време и месните услови може да одобри и примената на Законот за Б. О. П. само Министерот на финансите на Македонија.

Чл. 8

По исклучение на односите одредби, сите покупки, работи, закупи и останали услуги кои за федералната каса повлекуваат разход, можат да се заклучуваат и со директна погодба. Заклучуенето на директна погодба до 3.000.— дин. може да се поveri на еден чиновник, а преку тој износ погодбата има да се заклучи комисијски, составена од 3 чиновника, но за погодба преку 300.000.— динари нужна е согласност на Министерот на финансите. По исклучение, со еден чиновник може да се заклучи погодба кога са во питање покупки по максимирани цени.

Чл. 9

По исклучение од одредбата § 130 став 2, § 148 и 165 Уредбата за државно сметководство од 1941 година во исклучителни случај можат членовите на комисијата да бидат чиновнички приправници и дневничари кој имаат карактер на постојана служба.

Чл. 10

До дека не се донесат максимирани бруто цени во кој са укакулирани државните — респективно федералните давачки, можат да се на досегашните максимирани цени на нето износ додадат државните — федерални давачки.

Чл. 11

За исплатите кој повлекуваат издавања од федералната каса повеќе од 10.000.— динари, саугорачот е должен да поднесе уверение да е исплатил сите даноци за последното тромесечие и да даде пристап да се од износот кој има да прими на плати и длжимата сума. Овоа важи и за случаевите при исплатување на аванси. За купување односно набавување од државните предпријатија и установи нема да се тражи уверение за платени даноци.

Чл. 12

Ополномошттава се Председателот и секретарот на НАРСМАК да од кредитот по буџетот на НАРСМАК за изплаќување на дополнителни разноси на членовите на НАРСМАК одредува со свое решение износите, кој ќе се исплатуваат на поедините членови на НАРСМАК. На овија дополнителни разноси нема да се прават никакви одбивања — давачки.

Чл. 13

Ополномошттава се Министерот на финансите на Македонија да по предложение на надлежниот Министер, може да дозволи вирман меѓу сите партии на поедините раздели во буџетот.

Чл. 14

жетски кредит, ќе ги цени и према иуждите ќе ги одобрава Министерот на финансите на Македонија. За сметка на овај кредит ќе се вршат сите разходи, кој са недоволно предвидени, како и разходи за ванредни нужди. Доколку са изцрпени резервните буџетски кредити за неодојливи брзи разходи, настанали од воените собитија или нужди на приредбата за обновување на земјата живо извршување не може да се одложи до наредниот буџет, може Министерот на финансите да одобри таквија кредити за сметка на оборотниот капитал.

Чл. 15

Со буџето-проектот на разходите и приходите нити се спечалнуваат нити се губат права.

Чл. 16

Ангажиранија по овој проект на разходи може да се вршат до 30 јуни 1945 год., а наредби (налози) за исплатување можат да се вршат до 31 јули 1945 год., а исплата и книжење може да се врши до крајот на месец август 1945 година.

Чл. 17

Принадлежностите на мобилизирани државни, самоуправни и јавно-правни службеници во единиците на Југословенската Армија — бив. НОВ и ПОЈ, ќе се плаќаат на нивните семејства од кредитот од кој се плаќаат нивните редовни принадлежности согласно одлуката на НКОЈ. Министерството на финансите II бр. 336 од 12 I 1945 г. и решението на АСНОМ Бр. 118 од 22 I 1945 г. најдоцна до крајот на месец мај 1945 г. Од 1 јуни 1945 г., предните лица да се обрнат на Н О за одредување на помошт согласно т. 3 Одлуката за НКОЈ.

Чл. 18

По смртта на активниот или пензиониран службеник, дневничар или работник, ќе се исплати за сарапуење двомесечни бруто активни односно пензионерски принадлежности на лицето, кое е извршило сарапуењето. Исплатата ќе се изврши на основание на потврдата од надлежната власт да е това лице поднело разносите за сарапуењето. Таа надеда да се изврши и разходва за сметка на кредитот од дека е била исплатувана принадлежноста на умрениот службеник, пензионер и работник. Ова одредба важи за семејствата на службениците кој са умрени после ослободувањето.

Чл. 19

Се ставува во должност на сите Министерства, окружни, околиски и општински Н. О. да извршат организацијата на нивната служба и до 1 јули приготват свој буџет, поради кое се оставува преходен период — времето април — јуни 1945 год.

Буџето-проектите на пониските Н. О. ги одобруе непосредно повишата политическа единица, согласно § 19 на Повелбата за временото финансирање на Националниот Комитет за ослободуенето на Југославија.

Чл. 20

За покривање на својте разходи окружните, околиските и општинските Н. О. можат да имат и свој самостојателни јавно-правни приходи од врхнини (прирези) и такси, а градските уште и трошарина согласно § 8 од Повелбата за временото финансирање на Националниот Комитет за ослободуването на Југославија.

Чл. 21

По-блиско напаствие за извршуенето на буџетот за разходите и приходите и за правилното применување одредбите на овој закон ќе дава Министерот на финансите за Македонија.

Чл. 22

Овој закон има обавезна сила од 1 април 1945 година.

Секретар:
Д-р Б. Спиров

Председател:
М. Андонов — Ченто

Како со Уредба од 3 V 1945 год. (Службен весник бр. 6) на овој Совет е создадено Федерално електро-техничко предпријатие за Македонија (ФЕП) које се грижи за електрификацијата на цела Македонија, това се јавува нужда да се предвидените суми за оваја цел по буџетот на Министерството на градежите прехврат на оваа предпријатие, као и да му се отстапат сите електро-технички материјали који се навојат во Министерството на градежите, па затоа

РЕШАВАМЕ:

1) Да се предвидените суми по партија 247, позиции 2, 3 и 4 од буџетот на М.во на градежите на Македонија за месеците април — јуни 1945 год. прехврат на ново-создаденото федерално електро-техничко предпријатие за Македонија (ФЕП).

2) Да се на федералното електро-техничко предпријатие за Македонија (ФЕП) отстапат сите електро-технички материјали који се навојат при Министерството на градежите на Македонија, купени со фактури обшто на цена 174,088.70 Д. Ф. Ј. као и тије останали од окупаторот и оценети обшто на сума 514,127 Д. — Д. Ф. Ј.

Примопредајата на овија материјали да се изврши од комисија назначена од министерот на градежите,

во Скопје, 30 V 1945 год.

Министер на градежите:

Инж. Г. Василев

Председател на Народната влада
Л. Колишевски

66

РЕШЕНИЕ

Усвојувајќи го докладот на Началникот на одделението „Патишта“ при повереното ми Министерство за градежите, составен воз основа на тражењето на Охридскиот народен окружен одбор, целнеки ја важноста на предложените патишта.

ОДОБРАВАМ:

Да се уврстат како федерални патишта II ред

- 1) Патот Дебар — Блато и
- 2) Патот Дебар — Баниште

Сите необходими дополненија во списокот на федеративните патишта II ред и во крајиштата со ирежите на федералните патишта на Македонија да се извршат од одделение „Патишта“, а на сите технички надворешни служби на Министерството на градежите да се стави на знање за исполнување.

Ово решение да се објави во „службени лист“ на Македонија.

бр. 5479

12 VI 1945 год.

Скопје

Министер на градежите:
Инж. Г. Василев

67

НАРЕДБА

ЗА ОТВАРАЊЕ И ЗАТВАРАЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ И ЗАНАЈАТЧИСКИТЕ ПРЕДПРИЈАТИЈА ВО МАКЕДОНИЈА.

Чл. 1.

Сите трговски и занаятчиски предпријатија во Македонија, без разлика да ли се сопственост на приватни лица или јавни тела, треба да бидат отворени како следва:

Зимно време од 8 до 12 саатот и од 14 до 18 саатот;

Летно време од 7 до 12 саатот и од 16 до 19 саатот.

Зимно време се смета од 1 октомври до 31 март, а летно време од 1 април до 30 септември.

Чл. 2.

Сите угостителски предпријатија, хлебарници, пекарници, буреџџиници, кебапџиници, кафеџџиници, сладкарници, зарзавадџиници и предпријатија без постојано работно место ќе бидат отворени и преку пладне. Отварањето и затварањето на

овија предпријатија ќе го регулират месните управни власти, така да отварањето зимно време не може да биде по рано од 6 саатот а летно време од 5 саатот, но во никој случај зимно време подоцна од 7 саатот а летно подоцна од 6 саатот.

Чл. 3.

Продавниците на тутун на дребно ќе отвараат преди пладне еден сат порано а вечер ќе затвараат 2 саата подоцна од времето предвидено во чл. 1 од оваја Наредба.

Берберските и фризерските предпријатија ќе затвараат на ручек еден сат порано, а навечер остануват еден сат подоцна, а во сабота и пред празник два саата подоцна од времето предвидено во чл. 1 на оваја Наредба. Сопствениците на берберниците можат спроти празник да работат без прекид на пладне.

Фотографските предпријатија ќе бидат отворени цел ден во недела и во празник само за снимање и тогај ќе затворат еден сат подоцна од времето предвидено во чл. 1.

Месарските и деликатеските предпријатија ќе отвараат пред пладне 1 сат порано и ќе затвараат 1 сат подоцна од времето предвидено во чл. 1 од оваја Наредба.

Чл. 4.

За предпријатијата без постојано работно место важи работното време предвидено во чл. 1 од оваја Наредба.

После времето предвидено во чл. 1 на Наредбата по улиците ќе може да се продават до 22 саатот само весници, часописи, кестени, без алкохолан пијалак, алва, сладолед, свеж или ушекерен емиш, семки, кикирики и слично спрема месните обичаи, а во јавните локали додека овија се отворени.

Чл. 5.

Пред денои на големи народни празници или празненства, месните власти можат со своја наредба, да го продолжат или скратат работното време предвидено во предходните членови на Наредбата.

Исто така месните власти можат со своја наредба да одобрат на трговските и занаятчиските предпријатија да бидат непрекнато отворени во пазарни денон.

Чл. 6.

Во неделни, државни и признати верски празнични денон ќе бидат затворени сите трговски и занаятчиски предпријатија.

Чл. 7.

По исклучение на чл. 6 на Наредбата во неделни и признати верски празнични денон ќе бидат отворени:

1) продавниците на тутун на дребно од 9 до 13 саатот;

2) пекарските, хлебарските, деликатеските, кобасичарските, месарските, зарзаватчиските и цвекларските предпријатија од 8 до 11 саатот; и

Чл. 8.

Во денои на државни (народни) празници предпријатијата од ст. 3 чл. 7 на Наредбата ќе бидат отворени до 11 саатот.

Чл. 9.

Ако во еден локал се обавлјат два вида предпријатија или во два и више локала, који се меѓусобно сврзани, се обавлјат два или више вида предпријатија, за који е одредено различно работно време, ќе важи времето за отварање и затварање на оној вид предпријатие за кое е прописано пократко работно време.

Чл. 10.

Работното време на работниците во трговските и занаятчиските предпријатија е 8 саата. Изванредната работа се плаќа по Уредбата на Савезната народна влада од 21 V 1945 година.

Чл. 11.

Сопствениците на предпријатијата како и членовите на нивната фамилија можат да бидат и работат во локалите и во време кога овија се затворени за промет со публиката.

Чл. 12.

Сопствениците на трговските и занаятчиските предприятия кои се мобилизирани и немаат можност, поради мобилизацијата, да ја продолжат, треба да затражат од месните команди на писмено, во вид на објава, од које да се види, да немаат можност да ја продолжат работата.

Така објава треба да биде ставена на видно место на предприятието.

Чл. 13.

Трговските и занаятчиските предприятия во селата можат да бидат отворени неограничено време и за нив не важат прописите на Наредбава.

Работното време на овие предприятия ќе го регулишат општинските Н. Одбори.

Чл. 14.

Сопствениците на предприятијата кои не се придржават на прописите на Наредбава, ќе бидат наказани со глоба од 50 до 1.000 динари.

Паричните глоби ќе се унесуваат во државна-та каса.

Чл. 15.

Нарушенијата на прописите по Наредбава ги иследуваат и нарушителите ги наकाжуваат управните оддели при градските односно околинските Н. одбори.

Против решенијата на градските односно околинските Н. Одбори заинтересовани можат да се жалат во рок од 8 дена на надлежните Окружни Н. одбори.

Чл. 16.

Со влегуенјето во сила на оваа Наредба-пре-станува да важи Наредбата за отварање и затварање на трговските и занаятчиските предприятия бр. 597 од 2. II. 1945 година.

Чл. 17.

Наредбава влегуе во сила со денот на нејното објавување.

С. Ф. — С. Н.

Министер

за трговија и снабдување:

Т. Ношпал

ШТАМПАРСКИ ГРЕШКИ

Да се направи исправка на штампарските грешки во Уредбата за засилување на приходите на Народните Одбори во федерална Македонија за 1945 год. обнародвана во службен весник Бр. 7 и 8 од 1. VI. 1945 год. и то:

1) Во чл. 2 Тар. Бр. 333 да се избрише втората дума преставки затоа што е два пати штампана;

2) во чл. 2 Тар. Бр. 336 место за испракивачки акт по горната власт за пасош или објава — да се чете „за испракивачки акт до по горната власт за пасош или објава“;

3) Во чл. 2 Тар. бр. 348 за откажување на полномошно пред — „да се чете“ за откажување на полномошно пред судот, динари — — — 5,—

4) Во чл. 2 Тар. Бр. 349 во вториот ред да се избришат думите — судот, динари — — — 5,—

5) во чл. 2 Тар. Бр. 353 место динари 5 — — — „да се чете“ динари — — — 50,—

6) во чл. 2 на страна 10 после текстот на Тар. Бр. 376 место Тар. Бр. за извршување — — — „да се чете“ Тар. Бр. 377 за извршување

7) во чл. 2 Тар. Бр. 383 думите за извршување „да се чете“ за извршување и место по дин 5. 50% „да се чете“ по дин. 5.50% (промила);

8) во чл. 2 Тар. Бр. 384 место динари — — 1% „да се чете“ 1% (промила);

9) во чл. 2 Тар. Бр. 393 место динари — — 4% „да се чете“ 4% (промила);

10) во чл. 2 Тар. Бр. 397 под дел II точка з) за продавање на храна и непрана волна — „да се

чете“ за продавање на прана и непрана волна — — — во точка л) пасосот од това или магарешки — — — „да се чете“ од това конски или магарешки — — — како и во точка н) за продавање на изротени и — — — „да се чете“ за продавање на изработени и . . и во точка н) пасосот за Јагнинја и Јаринја, динари 11. — „да се чете“ за Јагнинја и Јаринја динари 1. —

11) во чл. 2 Тар. Бр. 400 последното изречение дворни и овчарски кучиња по селата и на — да се избришат думите дворни и овчарски кучиња по селата и на „да не се чете“;

12) во чл. 2 Тар. Бр. 404 став 3 од забелешката думата клитериум „да се чете“ критериум;

13) во чл. 2 Тар. Бр. 406 после точка в) изречението, земледелците во градовите се ослободуваат од оваа такса, „да се чете“ дворни и овчарски кучиња по селата и на земледелците во градовите се ослободуваат од оваа такса;

14) во чл. 3 точка 5 место се плаќа — 10% „да се чете“ се плаќа — — — 10% (промилен)

бр. 1278

11 VI 1945 година

От Министерството на финансите

ТАРИФА
НА ОГЛАСНИТЕ ТАКСИ ЗА „СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА ФЕДЕРАЛНА ЕДИНИЦА МА-
КЕДОНИЈА“ ЗА ЕДНО ОГЛАСУЕЊЕ

Динари

1) а) Сите службени огласи на државните (федералните), народноослободителните и црквените институции, и школи кје се наплатуваат од една дума — — — — — 1,—

б) табеларниот слог се плаќа од 1 см во еден столбец — — — — — 12,—

2) за сите огласуења на часните лица и институции кје се наплатуваат од една дума — — — — — 1.50,—

3) Огласите на стопанските претпријатија (на државните и часните) како што се протоколации, регистрации, собранија и зборови, лицитации, конкурси, измени на управните одбори и слично кје се наплатуваат од една дума — — — — — 3,—

4) а) Биланси на стопанските претпријатија кје се наплатуваат до половина страна а повеќе од половина до цела страна — — — — — 400,—
800,—

б) Биланси во табела кје се наплатуваат два пати повеќе.

5) службени соопштенија, регистрации и слично, стопанските задруги и нивните сојузи образувани по Законот за стопанските задруги кје се наплатуваат од една дума — — — — — 1,—

6) а) Судски огласи до 50 думи кје се наплатуваат паушално — — — — — 30,—

б) од 50—100 думи — — — — — 50,—

в) од 100—150 думи — — — — — 70,—

ЗАБЕЛЕШКА:

1) За сите часни огласи треба да се плаќа даночна такса, и тоа: до 50 збора динара 2,— од 50—100 збора динара 5,— од 100—220 збора динара 20,— а повеќе од това динара 40,—

2) Огласи се објавуваат по хронолошки ред.

3) Огласи врзани за рок треба да бидат предадени најмалку у седум дена порано од денот кога им ле рок за објавување.

ПРЕГЛЕД НА БУДЖЕТОТ
ЗА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЛНА МАКЕДОНИЈА ВО ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА
ЗА ЈАНУАРИ, ФЕВРУАРИ И МАРТ 1945 ГОДИНА

Раздел	РАЗХОД	Одобрени кредити за јануари — март 1945 година		СЕЛ ЕВА	Раздел	Глава	Позиција	ПРИХОД	Усвоена оценка за приходите		СЕЛ ЕВА
		Лични	Материјални						Федерални	Заеднички	
I	Президиум на АСНОМ	2.241.000	23.568.000	25.809.000	I	I	1—7	Редовни приходи			
II	Стопански Совет	.271.000	62.000	.333.000				Данокци: I непосредни:			
III	Управа за државни имоти	.515.000	.185.000	.700.000				Еднократни данок	—	250.000.000	250.000.000
IV	Ценземпрос	3.952.460	1.268.300	5.220.760				Други нередовни данокци	1.000.000	1.500.000	2.500.000
V	Поверекство за Внатр. работи	71.617.206	14.081.749	85.698.955				II посредни:			
VI	Социјал. политика	5.280.951	58.628.229	63.909.180				Трошарина на вино, ракија, бира, оцет и друго	30.000.000	10.000.000	40.000.000
VII	Народ. на власта	255.000	.168.000	423.000				Такси от патенти, кина	3.000.000	2.700.000	5.700.000
VIII	Финансни	13.798.630	32.700.560	46.499.190				Разни општи и други такси	3.000.000	18.770.000	21.770.000
IX	Народно здравје	13.547.462	17.168.228	30.715.690				Такси во пари	500.000	300.000	800.000
X	Судство	2.951.776	1.958.830	4.910.606				Глоби и лихви	4.000.000	600.000	4.600.000
XI	Соопшт. и градежни	17.987.047	55.606.122	73.593.169				Ванредни приходи			
XII	Землоделне	17.527.684	15.875.078	33.402.762		II	8	От разни непрелв. приходи	40.000.000	32.000.000	72.000.000
XIII	Шуми и руди	30.051.000	35.159.000	65.210.000				Приходи от разни предпријатија	—	60.079.000	60.079.000
XIV	Народна просвета	44.340.000	15.924.000	60.264.000				Приходи от монополи			
XV	Тр. и индустрија	13.231.000	41.479.300	54.710.300				Приход от прод. цитари, разлика от затечени цитари и патенти	—	95.800.000	95.800.000
XVI	Буджетски резервни кредити	45.000.000	12.070.388	57.070.388				Се...	81.500.000	471.749.000	553.249.000
								Приредба			
					II	V	32—50	Повер. за земеделие	10.758.000	—	10.758.000
					III	VI	51—56	" Народно здравје	660.000	—	660.000
					III	VII	57—67	" Шуми и руди	25.580.000	—	25.580.000
					IV	VIII	68	Разлика от изравнит. фонд	4.000.000	—	4.000.000
					V	IX	69	От народни имоти-кирини	—	1.400.000	1.400.000
					VI	X	70—71	Повер. за Социјал. политика	410.000	—	410.000
					VII	XI	72—73	Држ. печат. „Гоце Делчев“	10.172.000	—	10.172.000
					VIII	XII	74	От државно автомобилно предпријатије	2.241.000	—	2.241.000
					IX			Се...	53.821.000	1.400.000	55.221.000
								СЕ ПРИХОДИ:	135.321.000	473.149.000	608.470.000
								СЕ РАЗХОДИ:	282.567.216	325.902.784	608.470.000

РАЗХОДИ: Шестотини осум милиони четиристотини и седумдесет хиљади. ПРИХОДИ: Шестотини осум милиони четиристотини и седумдесет хиљади.

